

ИЗВЕШТАЈ

**На Надзорниот одбор (НО) на Советот за етика во медиумите на
Македонија**



Во согласност со овластувањата и Правилникот за работа на Надзорниот одбор на Советот за етика во медиумите во Македонија, членовите на ова тело го подготвија следниот извештај со заклучоци за сопствената работа и работата на СЕММ за 2016 година, кој треба да биде усвоен од Собранието на СЕММ.

Членовите на Надзорниот одбор го прифатија извештајот за Материјално –финансиското работење на СЕММ за наведениот период со неколку забелешки, предлози и сугестии.

Надзорниот одбор дава целосна поддршка на ангажманот на Извршната канцеларија за обезбедување прилив на средства преку странски донатори врз основа на проекти. Сепак, со оглед на тоа што 100% од приходите се обезбедуваат од донации, неопходно е СЕММ да разработи план за самоодржливост во иднина, особено преку прилив на средства врз основа на членарина. ***Иако, ако се погледне актуелната состојба со медиумите тоа во моментов изгледа тешко остварлива мисија, сепак, со оглед дека станува збор за практика која е основа на функционирањето на саморегулаторните тела во демократските општества, потребно е да се оди во таква насока. Дотогаш останува една од примарните цели на Извршната канцеларија на СЕММ да биде – навремено обезбедување на одржливо финансирање преку донации добиени врз основа на проекти.***

Начинот на трошење на средствата од странските донации е наменски, како што е определено и со проектите, а донаторите ги оценуваат позитивно резултатите од досега спроведените, како и тековните проекти. Притоа, најавени се можности и за понатамошна поддршка, а со цел да се зајакнат капацитетите на ова тело за саморегулација во медиумите во фазата на неговото почетно работење и развој.

Надзорниот одбор, исто така, за позитивен го цени фактот што сите плаќања, односно речиси 98%, се направени по електронски пат, што е дополнителен мотив на членството на Надзорниот одбор за позитивно изјаснување кон Извештајот за финансиско-материјалното работење на СЕММ.



Се поздравуваат напорите на Извршната канцеларија и на раководството на СЕММ за ангажманот околу обезбедување проекти и понатамошно етаблирање на организацијата кај општата јавност. СЕММ ја зацврсти својата соработка и со поголем број партнери, како во рамки на државата, така и на меѓународен план. Особено се поздравува редовната и корисна соработка со АИПЦЕ (Алијансата за независни совети за етика во Европа) и регионалната мрежа на совети за етика во регионот на Балканот MediaNethics, од каде што добива значителна поддршка и препораки околу развојот во функционирањето на организацијата. Во исто време, се поздравува и фактот што досегашните извештаи кон донаторите (холандска амбасада, УНЕСКО, Швајцарската агенција за меѓународен развој) се позитивно оценети и целосно прифатени и што се обезбедува или најавува поддршка и за понатамошно функционирање и активности на СЕММ.

Од прегледот на досегашните финансиски извештаи, Надзорниот одбор заклучи дека со средствата на СЕММ, Извршната канцеларија управувала во насока на што поуспешно функционирање на организацијата. И од приложениот последен извештај не се утврдени ставки во кои и за кои може да се констатира дека има злоупотреба на позицијата и овластувањата или се направени трошоци надвор од пропишаните обврски.

З А Б Е Л Е Ш К И

1. Во периодот за кој се известува е констатирано дека бројот на постојано вработени лица кои се дел од Извршната канцеларија е мал и е неопходно да се прошири поради зголемениот обем на работа. Препорака на НО е да се најде начин и средства да се зголеми бројот на постојано вработени во согласност со обемот на работата во Извршната канцеларија, а поконкретно со најмалку уште две лица, во делот на административно – техничко работење и финансиско раководење на организацијата.
2. Во прилог со извештајот да се приложи и финансиски пресек за материјално-финансиското работење.

